

Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот	
<b>Цело име (изборно)</b> <input type="checkbox"/> Сакам да ја достава мојата поплака анонимно. <input type="checkbox"/> Барам да не се открива мојот идентитет без моја согласност.	
<b>Информации за контакт</b> Забележете како сакате да бидете контактирани (по пошта, телефон, е-пошта).	<input type="checkbox"/> Преку пошта: <i>Ве молиме наведете адреса за испраќање:</i> _____ <input type="checkbox"/> Преку телефон: _____ <input type="checkbox"/> Преку е-пошта
<b>Претпочитан јазик на комуникација</b>	<input type="checkbox"/> Македонски <input type="checkbox"/> Албански <input type="checkbox"/> Друг: _____
<b>Пол</b>	<input type="checkbox"/> Женски <input type="checkbox"/> Машки
<b>Опис на Инцидентот за поплака</b>   Што се случило? Каде се случило? На кому му се случило тоа? Што е резултатот од проблемот?	
<b>Дата на инцидентот/Поплаката</b>	
	<input type="checkbox"/> Еднократен инцидент / поплака (датум _____) <input type="checkbox"/> Настана повеќе од еднаш (колку пати? _____) <input type="checkbox"/> Тековен (во моментот се соочува со проблем)
<b>Што би сакале да видите да се случи?</b>	

Потпис: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Ве молиме вратете го овој образец на:	
Име и презиме	Сашка Богданова Ајцева <a href="mailto:saska.bogdanova.ajceva.plu@mtc.gov.mk">saska.bogdanova.ajceva.plu@mtc.gov.mk</a>
Институција:	Министерство за транспорт и врски Единица за имплементација на Проект Проект за поврзување локални патишта Ул. Даме Груев 6, 1000 Скопје РСМ
	Иванов Никола <a href="mailto:ivanovkole@gmail.com">ivanovkole@gmail.com</a>
	Изведувач на активностите ДГПТ ЕУРОИНГ Гевгелија